

Под превезот на преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, за кои е сè поизвесно дека Груевски нема да отстапи од своите намери, се случуваат меѓукоалициски ценкања. НСДП сака да ја зацврсти својата позиција и кај Груевски и кај граѓаните, додека ВМРО-Народна партија сака да стане официјален партнер на ВМРО-ДПМНЕ, при што со ДПА имаат цел Владата да се прочисти од левичарите. Првиот обид успеа - ДУИ беше спречена да влезе во власта, а ПДП ја откинаа од коалицијата.



КАЛКУЛИРАЊЕ ДО ПОСЛЕДЕН МОМЕНТ

# РЕАДАПТИРАЊЕ НА КОАЛИЦИЈА



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ стануваат нервозни и за двете страни. Од една страна, пак, ПДП ја растури коалицијата со ДУИ и преговара да влезе во коалиција со владејачкото мнозинство, со што преговарачките капацитети на Али Ахмети се намалија. Од друга страна, пак, нервозата кај членството на ДУИ е сè поголема, бидејќи уште при формирањето на Владата раководството ветуваше дека и тие сигурно ќе бидат дел од власта. Но, како што минува времето така од власта ниту трага ниту глас. Последното ветување беше 5 мај, но очигледно е дека и овој рок ќе помине, а од власта ќе остане само "в", како ветување, бидејќи од ветување кука не се растура. Арно ама, надежта последна умира.

За да ги смири внатрешните бранувања, раководството на ДУИ се повикува на странски ветувања дека во јуни мора да влезат во власта. Тие ветувања доаѓаат од Европската унија, односно од политичар со висока извршна функција, кој е близок со Ахмети. Но, тоа се само лажни ветувања, бидејќи овој функционер им објаснил дека многу лесно

ќе било да бидат внесени во власта ако не го напуштеле Собранието, па заради албанскиот интерес власта ќе ја делеле со ДПА. Поради напуштањето на работата на Собранието сами си ја отежнале работата, затоа што бараат од улица да влезат во власта, што би претставувало политичка глупост на секој политичар да прифати еден таков дил. Сега им се сугерира да се вратат во пратеничките клупи за да одработат некоја поволност.

ДУИ ја има европската поддршка, кај поединци, кои всушност имаат направено добри бизниси со албанските барања, но ја губи довербата кај Американците.

## НЕПРИФАТЛИВИ БАРАЊА

Поради тоа, барањата на оваа партија во преговорите со ВМРО-ДПМНЕ се големи, односно пензии за борците на ОНА и воведување двојазичност. Притоа, тие инсистираат тоа да биде ставено на хартија, во вид на некој обврзувачки документ, кој ќе биде поврзан со рокови за исполнување на договорените работи. Нешто слично како со Законот за територијална организација на единиците на локалната самоуправа.

Поради ваквиот развој на настаните, притисокот врз ДУИ од страна на дипломатите и на евроинтеграциските и на НАТО телата е поголем, за разлика од почетокот, затоа што Груевски ги прифати преговорите и покажа дека сака да го спроведе постојаното бара-

ње за дијалог. Но, и тој помалку заглави опуштајќи се само затоа што го почнал дијалогот, за што доби пофалба, иако до сега исклучително добиваше критики. Јасно е дека тој не сака да ги прифати овие барања на ДУИ, бидејќи пред гласачите ветуваше дека тоа нема да го стори, но ако сепак направи такво нешто, всушност ќе ја направи истата грешка како СДСМ со ДУИ. Тогашните коалициони пратници мислеа дека не треба заеднички да работат, туку секој одделно за себе, што на крај се покажа како губитничка варијанта. Тоа значи дека премиерот мора да мисли и на коалициониот партнер ДПА, кој успеа да му ја донесе ПДП и да ја добива поддршката од ВМРО-Народна партија. Всушност, на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ малку му се искомплицира работата и со најавите на новиот претседател на ВМРО-Народна, Ѓорѓи Трендафилов, дека ќе ја преиспита поддршката за ВМРО-ДПМНЕ, иако преку медиумите се фингираат некои работи, сепак ќе мора посериозно да се разгледаат односите со сестринската партија, затоа што и ДПА е во добри односи со оваа партија.

Дополнителен проблем во меѓукоалиционите односи е и најавата на Иван Анастасовски дека НСДП треба да го преиспита своето учество во Владата.

Се поставува прашањето дали барањата на потпретседателот на Собранието, Иван Анастасовски, наведени во колумната во "Утрински весник", како и неговата подготвеност да си даде оставка од собраниската функција ако неговите ставови не бидат прифатени во НСДП,

# ДПМНЕ И ДУИ

## ПОДЕЛБА ВО ДУИ

ДУИ е исправена пред проблемот да се спаси од еродирање, затоа што членството спасот ќе го бара кај другата страна. Дека состојбите не се розови се отсликува по начинот на работење. Садула Дураку го интересира само кумановско-липковскиот регион, Назим Буши и Брежа - скопскиот, Невзат Бејта одговара за состојбите во Гостивар, Фатмир Дехари за Кичево, а Хазби Лика за Тетово. Ваквата подвоеност повторно во игра го враќа Г'зим Острени, за да можат да се спасат некои работи, но и да се побрат врските со странците. Оваа партија сака да ги задржи евроатлантските определби, бидејќи во спротивно ќе биде обвинета дека таа ја исфрла државата од колосекот за кој, партијата на Ахмети, се залага од првиот ден на своето постоење.

## НСДП ПО СТАПКИТЕ НА ДА, ИЛИ...

Двојното играње на НСДП, или ловењето во матно, ми личи на една веќе видена ситуација. Демократската алтернатива на Васил Тупурковски во 1999 година ги поставуваше истите барања, во јавноста се појавуваше со истите синтагми - да не ги изневерат очекувањата на граѓаните итн. Официјално, од власта се повлекоа оние кои не беа пратеници, додека другите преминаа во други партии, најголемиот дел во ВМРО-ДПМНЕ. ДА претрпе удар од кој не се опорави. На овој начин Петковски сака да си ја засили позицијата кај Груевски поради најавите на ВМРО-Народна партија дека сакаат да станат официјален партнер во Владата, а не да бидат само поддржувачи. Петковски е свесен дека ВМРО-Народна и ДПА сакаат да ги истиснат од коалицијата, бидејќи како класична левичарска партија не се вклопуваат во десничарскиот мозаик, како што тоа го направија со ДУИ.

За вклучувањето во власта на НСДП

Во НСДП ја имаат предвид оваа работа и затоа лицитираат со излегување од коалицијата, со редифинирање на односите со ВМРО-ДПМНЕ. Сепак, не би направиле брзооплет потег, затоа што на овој начин ја финансираат партијата, во спротивно ќе се соочат со ерозија на членството, а успехот на наредните избори би бил минорен.

Од друга страна, пак, опстанокот во коалицијата им е потребен за инсталирање свои луѓе во системот на власта, затоа што на тој начин го зголемуваат капацитетот на партијата за идни коалиции.

## ДПА СЕ ПРОВЕТРУВА

За сегашната опозиција се вели дека е многу слаба, но во политичките кругови се вели дека додека НСДП е во власта СДСМ-Бранко Црвенковски не треба да се грижи, бидејќи оваа партија одвнатре ќе ја надгледува ВМРО-ДПМНЕ. Во овој контекст, симптоматична е заедничката посета на Петковски и на Шекеринска на Ахмети во Мала Речица. Се чини дека Груевски сфатил оти има обиди да му се инсталираат луѓе, затоа околу себе ги зема најблиските, иако тоа е меч со две острици. Од една страна се обезбедува од надворешни вметнувања, но од друга страна се губи контактот со опе-

# ИОНИТЕ ПАРТНЕРИ



НЕ ЈА ОСТАВАМ ДПА НА ЦЕДИЛО (ОД СРЕДБАТА МЕЃУ ВЛАСТА И ДУИ)

односно да се редифинираат односите со ВМРО-ДПМНЕ, се случајни?

Нашиот народ рекол "каде има чад таму има и оган", па оттаму овие барања не се случајни, ако се имаат предвид некои претходни потези на НСДП, односно на нејзиниот лидер Тито Петковски. Претседателот на НСДП цело време инсистираше ДУИ да влезе во власта, но тоа не помина кај Груевски. За ова барање тој наведува многу причини, иако од НСДП му сугерирале за семејни работи да не ја жртвува партијата.

и на СП, ВМРО-ДПМНЕ доби сериозни критики од европската десница.

Ако нормално се одвиваат работите, односно ако не се прават предвремени избори, познавачите на Петковски велат дека тој последната година би излегол од коалицијата за да ја покаже народната определба на неговата партија, со што би добил мандати на наредните избори.

Можни се и предвремени избори, што на некој начин ги најави премиерот Груевски во форма на лапсуз, под услов Македонија да стане членка на НАТО.

ративците на партијата и со членството.

Во ДПА почувствувале дека има обиди од некои европски сили да им се вметнат луѓе кои ќе имаат задача да ја ослабнат позицијата на партијата, односно да ја поделат на два дела, за да можат полесно да ја контролираат од внатре. Затоа Тачи ја проветрува партијата. Проветрувањето почна со Бардуљ Махмути, потоа со ексминистерот за култура Илиријан Бекири. Се очекува овој бран на проветрување да зафати уште еден министер, потоа да се пренесе и во пратеничката група.